

## ШЕСТ ГОДИНИ ОД УСПЕШНОТО РАБОТЕЊЕ НА АКАДЕМИК Д-Р ЖАН МИТРЕВ

По повод 6-годишнината од постоењето и од работењето на специјалната болница "Филип Втори", во Република Македонија престојуваше угледниот руски кардиоваскуларен хирург и академик на Руската академија на медицинските науки, директор на Научниот центар за кардиоваскуларна хирургија "А.Н. Бакулев" и член на општествената палата на Руската федерација, професор д-р Лео Антонович Бокерија.

Професорот Бокерија ги претстави резултатите на "Бакулев центар", кој е еден од најголемите центри за детска



ките лекари ќе можат да дојдат во специјалната болница во Скопје и кај него да се запознаат со некои специфични работи или техники, кои се воведени во практиката.

Посетата на истакнатиот руски академик се совпадна со јубилејот - 6 години од формирањето и работењето на кардиохирургијата "Филип Втори".

"Минатата година направив 800 операции и ако резултатите се споредуваат со некои други центри, конкретно во Русија, јас во шега би истакнал дека по 'Бакулев центарот', кој е огромен центар и годишно се прават при-

■ Пишува:  
Кокан СТОЈЧЕВ

кардиохирургија во светот, но во последно време беше познат по дијагнозата која му ја постави на најпознатиот хашки затвореник, починатиот српски претседател Слободан Милошевиќ.

Истакнатиот странски кардиохирург ја запозна македонската и здравствената јавност со научните и со истражувачките проекти на рускиот кардиохируршки центар, кој е најпознат по отстранувањата на детските аномалии на срцето, како и генетското третирање на болестите поврзано со циркулацијата на крвта.

### ВТОР ЦЕНТАР

"Професорот Бокерија е наш гост, кој дојде да види како и што работиме во 'Филип Втори', кои се нашите техники што ги работам и за она што е актуелно во кардиохирургијата", истакна д-р Жан Митрев.

Неговата посета била со цел да се воспостави потесна соработка во однос на едукацијата на помлади кадри, како и можноста наши лекари да можат да одат во еден од најголемите светски центри од областа на кардиохирургија, а тоа е "Бакулев центар" во Москва.

Според истакнатиот македонски кардиохирург, рус-

# ЌЕ ДАДЕ ЛИ ДРЖАВАТА РАЗВОЈ НА ДЕТСКАТА КА ВО СОСТАВ НА "ФИЛ

**"Минатата година направив 800 операции и ако резултатите се споредуваат со некои други центри, конкретно во Русија, јас во шега би истакнал дека по 'Бакулев центарот', кој е огромен центар и годишно приближно се прават по 7.000 операции, ние во Русија би биле втор центар, бидејќи во другите центри прават до 600 операции", вели познатиот македонски кардиохирург д-р Жан Митрев.**

**"Јас многу одамна зборувам дека детската кардиохирургија е од витално значење за една држава, она што е 'Бакулев центар', најголем центар за детска кардиохирургија во светот. Значи, еден од нашите приоритети е некоја идна соработка за создавање на детска кардиохирургија. Но, повторно ќе речам дека недостасува поддршката од државата, која мора да застане зад вакви проекти", изјави д-р Митрев, кој посочи на старите проблеми, уцени и притисоци кои се прават од страна на одредени колеги од Кардиологијата при Клиничкиот центар во Скопје.**

ближно по 7.000 операции, ние во Русија би биле втор центар, бидејќи во другите центри прават до 600 операции. Значи, би потенцирал дека би биле на второ место, бидејќи лани направив 800 операции. Но, оваа година имаме сериозни проблеми, кои драстично го намалија бројот и ќе видиме како натаму ќе се одвиваат работите", нагласи д-р Жан Митрев.

Според него, еден од идните проекти кој треба да се реализира е детска кардиохирургија.

"Од многу одамна зборувам дека детската кардиохирургија е од витално значење за една држава, она што е 'Бакулев центар', најголем центар за детска кардиохирургија во светот. Значи, еден од нашите приоритети е некоја идна соработка за создавање на детската кардиохирургија. Но, повторно ќе речам дека недостасува поддршката од државата, ко-



ја мора да застане зад вакви проекти", изјави Митрев.

Тој потенцира дека продолжуваат неаргументираните притисоци и цените врз болницата "Филип Втори", кои доаѓаат од дел од

### МИЛОШЕВИЌ БИЛ ЖИВ

Истакнатиот руски кардиохирург беше отворен и во однос на прашањата поврзани со до вчера најпознатиот пациент, Слободан Милошевиќ.



Инаку, во специјалната болница "Филип Втори" во Скопје се направени повеќе од 3.230 операции. Таа располага со една операциона сала, една катеризациона лабораторија, 12 интензивни кревети, еден дијагностички центар, биохемиска лабораторија, одделение за претоперативна подготовка, како и за постоперативен третман со 17 кревети. Од персонал оваа болница има: 1 кардиоваскуларен хирург, 2 хирурга, 3 анестезиолози, 3 кардиолози, 2 интерниста, 1 трансфузиолог, 1 педијатар, 2 психолога, 4 резиденти, 50 сестри, 1 биохемичар. До сега се извршени повеќе од 21.891 дијагностички процедури. Од 3.230 операции околу 72 отсто се однесуваат на АСВР. Под валвуларната хирургија се третирали 610 пациенти, а имало примери и на вадење тумори - 16 случаи. Биле извршени 2.338 аортно-бајпас операции. Во наредниот период д-р Жан Митрев ќе работи на остварувањето на целта: развој на детската кардиохирургија, развој на програмата за орган трансплантација, како и да се следат модерните трендови на медицината на светот.

# ПОДДРШКА ЗА РДИОХИРУРГИЈА ИП ВТОРИ"?!

колегите од Кардиологијата при Клиничкиот центар во Скопје.

"На пациентите не им се дава можност навреме да се оперираат или намерно се упатуваат во странство. Истовремено се прави вештачка негативна пропаганда кон нашата институција, поради што годинава за три пати се намалени операциите", истакна д-р Митрев.

Професорот Бокерија ја искористи можноста за да ги претстави резултатите од применувањето на клеточните технологии, кои помагаат во однос на лекувањето на пациентите за подобрување на циркулацијата на крвта. Тој посочи дека последниве неколку години се забележува рапиден пораст на срцевите вродени мани кај децата во Русија, а за да се подобри таквата лоша слика се инвестира во дијагностицирањето на проблемите кај бремените жени.



Д-Р ЖАН МИТРЕВ СО ГОСТИНОТ ОД РУСИЈА, ПРОФЕСОР БОКЕРИЈА

"Имав можност цели три години да го третирам Милошевиќ. Прв пат неговите наоди ги погледнавме во 2003 година и напишавме дека веднаш треба да биде хоспитализиран, бидејќи имаше т.н. мускуларен мост на главната коронарна артерија, висок крвен притисок и многу лош кардиограм. За таа цел напишавме дека е можно да се очекува смрт, тоа беше пред 3 години. Исто така, знаевме дека добива силни главоболки, бидејќи кога ги погледнавме резултатите од магнетната резонанца видовме дека венозната крв тешко се враќа во територијата на мозокот. Поради тоа што немаше крв во крвните садови во главата на Милошевиќ, тој не можеше да ги употребува слушалките и затоа имаше прекинување на судскиот процес. Со вакви наоди тие го упатија на преглед кај оториноларинголог, бидејќи рекоа дека ушите го болат и тоа траеше многу долго. То-

гаш јас напишав писмо до Хашкиот трибунал дека Милошевиќ треба да го испратат во болница, дека тоа може да биде во која било земја, може во Холандија, но ако тие не можат да го лекуваат бевме подготвени да го примиме. Знаете дека руската Влада даде гаранции дека тој ќе биде вратен во Хаг. Но, нему не му дозволија лекување и се сомневаа дека Милошевиќ не ги земал лековите", изјави професор д-р Лео Антонович Бокерија, академик во Руската академија на медицинските науки, главен кардиохирург на Русија, директор на Научниот центар за кардиоваскуларна хирургија "Бакулев центар" во Москва, кој дојде во Скопје на



"Неговите наоди прв пат ги погледнавме во 2003 година и напишавме дека веднаш треба да биде хоспитализиран, бидејќи имаше т.н. мускуларен мост на главната коронарна артерија, висок крвен притисок и многу лош кардиограм. За таа цел напишавме дека е можно да се очекува смрт, тоа беше пред 3 години. Исто така, знаевме дека добива силни главоболки, бидејќи кога ги погледнавме резултатите од магнетната резонанца видовме дека венозната крв тешко се враќа во територијата на мозокот. Поради тоа што немаше крв во крвните садови во главата на Милошевиќ, тој не можеше да ги употребува слушалките и затоа имаше прекинување на судскиот процес", истакна професор Бокерија.



покана на кардиохирургот д-р Жан Митрев, а посетата се совпадна со 6-годишнината од работењето на кардиохирургијата "Филип Втори".

На новинарското прашање дали Милошевиќ бил добро лекуван, професорот Бокерија истакна дека тој не бил соодветно третиран, дури не му биле извршени и добри дијагностички прегледи.

"Доколку неговата здравствена состојба беше добро следена, му беа вградени два-три стента, и беше подложен на миниинвазивен третман, Милошевиќ денес ќе беше жив", изјави академик Бокерија.

Тој во големата артерија имал стеноза, а умрел од миокарден инфаркт. Но, не умрел веднаш, бидејќи имал оток на мозокот и оток на белите дробови, констатира познатиот светски кардиохирург професор Бокерија.